

ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: 31.12.2017

Вие поседувате 377,929343 сметководствени единици, односно вкупен износ од **57.000** (денари).

$$\frac{57.000 \text{ (денари)}}{\text{(Вкупен износ)}} = \frac{377,929343}{\text{(Број на сметководствени единици)}} * \frac{150,821843}{\text{(Вредност на сметководствената единица)}} \text{ (денари)}$$

Претставува број на сметководствени единици кои ги поседува секој член на својата сметка.
На пр. на 31.12.2017 година членот поседува 377,929343 единици.

Сметководствена единица претставува пропорционален дел во вкупните нето средства на пензискиот фонд.
На пр. на 31.12.2017 година вредноста на сметководствената единица на 31.12.2017 година е 150,821843 денари.

Претставува колку вкупно заштедени средства има членот на својата сметка на крајот на годината.
На пр. на 31.12.2017 година поседувате 57.000 денари.

ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
www.mapas.mk тел. 02 3224 229
Контактирајте го Вашето пензиско друштво (контакт информации)

Уплати/исплати во 2017 година

Датум на уплата / исплата	Опис	Износ
05.01.2017	П201612	2.000
04.02.2017	П201701	2.000
05.03.2017	П201702	2.000
06.04.2017	П201703	2.000
04.05.2017	П201704	2.000
03.06.2017	П201705	2.000
07.07.2017	П201706	2.000
02.08.2017	П201707	2.000
04.09.2017	П201708	2.000
05.10.2017	П201709	2.000
03.11.2017	П201710	2.000
07.12.2017	П201711	2.000

Претставува датум кога е извршена уплата или исплата на средства од сметката на членот.

Претставува износ на уплатен придонес.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен придонес, корекција итн.
На пр. П201709 означува уплатен придонес за месец септември 2017 година.
Доколку во ова поле има *Корекција*, детално ќе биде наведен описот на корекцијата. Доколку во ова поле има *Поврат - n*, тоа означува поврат на придонеси (на пример поради погрешно уплатени средства).

На пример на 05.10.2017 година извршена е уплата на придонес за септември 2017 година во висина од 2.000 денари.

Почетната состојба означува средства заштедени во претходната година, а крајната состојба претставува колку заштедени средства има на крајот на годината. Од примерот на графичкиот приказ може да се види порастот на средствата за пензиска заштеда во текот на годината.

Информациите за наплатените надоместоци и одредени поими за капитално финансирано пензиско осигурување (задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос, сметководствена единица и други поими) се вклучени на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.2016 год. и на 31.12. 2017 год.

